



КејДимитарВлахов бр.21  
1000 Скопје  
РепубликаМакедонија  
тел.: +389 2 32 89 200  
факс: +389 2 32 24 611  
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14 ,44/15 ,193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 09.02.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВААТ** одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 109530, 107792, 110889, 109471, 109493, 108464, 110454, 108801, 109442, 110017, 107674, 109695 и 109613 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат Скопје на негово барање.

### II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109530, 107792, 110889, 109471, 109493, 108464, 110454, 108801, 109442, 110017, 107674, 109695, 108027, 108433, 109764, 109613 и 106834 на ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат. На 08.02.2018 година ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-135.

Одобренјата со број 108433 и 109764 се претходно отповикани на ваше барање со решение уп1-бр.0802-1369 на 06.12.2017 година. Исто така и одобренјата со број 108027 и 106834 се предходно отповикани со решение уп1-бр.0802-9 на ден 03.01.2018 година

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14 ,44/15 ,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-135  
Скопје,

**По овластување од Директорот,  
Игор Бојаџиев**

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива